

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година

Член 1

Во Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14 и 199/14), во членот 125 ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице - управител односно заедница на сопственици, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице - управител односно заедница на сопственици.“

Во ставот (3) зборовите: „300 евра“ се заменуваат со зборовите: „70 до 105 евра“.

Член 2

Во членот 129 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Против одлуката на Комисијата од ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.“

Член 3

Во членот 130 ставот (1) се менува и гласи:

„За прекршоците предвидени во членовите 125, 126 и 127 од овој закон пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, односно пред Комисијата од членот 129 став (1) на овој закон, инспекторите од членот 116 на овој закон ќе спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Доколку сторителот го признае прекршокот, инспекторот ќе му издаде прекршочен платен налог заради наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот на прекршочниот платен налог сторителот на прекршокот се смета дека се согласува да ја плати предвидената глоба.“

Во ставот (2) зборовите: „платниот налог“ се заменуваат со зборовите: „прекршочниот платен налог“.

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7) кои гласат:

„(4) Надлежните инспектори од овој закон се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(7) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од станбено- комуналната област.“

Член 4

По членот 130 се додава нов член 130-а, кој гласи:

“Член 130-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 5

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за домување.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.